

ИЗЈАСНУВАЊЕ

на кандидатите за ментор на втор циклус студии
во академската 2025/2026 година

Едногодишни редовни студии

Студиска програма: _____

Уписен рок: I / II (да се заокружи)

Број на пријава (интерен) _____

Презиме, средно име, име _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса на живеење _____

Место на живеење _____ телефон _____

E-mail: _____

Предлог за ментор: _____

Потпис на менторот (согласност): _____

Генерализиран наслов на магистерски труд: _____

Потпис на кандидатот

Скопје, _____ год.
